



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Одгласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок

БЕЛГРАД

БРОЈ 48

ГОД. XXXVIII

15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. — Телефони: Централна 650-135; Уредништво 651-853; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

591.

Врз основа на член 78 од Деловникот на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/79), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ ОДБОР ЗА ПОДГОТОВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА VI ЗАСЕДАНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ТРГОВИЈА И РАЗВОЈ (VI UNCTAD)

1. Се формира Одбор за подготовка и одржување на VI заседание на Конференцијата на Обединетите нации за трговија и развој (VI UNCTAD) — (во натамошниот текст: Одборот), чија задача е да ги организира и насочува сите работи во врска со подготвувањето и одржувањето на VI заседание на Конференцијата на Обединетите нации за трговија и развој (VI UNCTAD), кое ќе се одржи во јуни 1983 година во Белград.

2. Одборот ќе формира координационен одбор, а по потреба и други работни тела.

3. Одборот го сочинуваат претставници на Сојузниот извршен совет, претставник на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, претставник на Собранието на СР Србија, претставници на извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, претставници на соодветните сојузни органи на управата и на сојузните организации, претставници на Собранието на град Белград и претставник на Конзорциумот на научно-економските институти.

Претседателот и членовите на Одборот ги именувува Сојузниот извршен совет.

4. Стручните и административните работи за потребите на Одборот ги врши Извршниот секретаријат како привремена стручна служба со која раководи извршниот секретар.

Извршниот секретар го назначува Сојузниот извршен совет.

5. Средствата за работа на Одборот се обезбедуваат во буџетот на федерацијата.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 328
22 јули 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател

Звоне Драган, с. р.

592.

Врз основа на член 33 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79 и 12/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ДАВАЧКА ЗА ЦАРИНСКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА УВОЗОТ НА МЛАЗНО ГОРИВО ОД КЕРОЗИНСКИ ТИП

1. На увозот на млазно гориво од керозински тип од тар. број 27.10/4 од Царинската тарифа, што се увезува за домашни потреби во согласност со Енергетскиот биланс на Југославија за 1982 година и со регионалниот распоред на увозот, не се плаќа давачка за царинско евидентирање пропишана со Одлуката за височината на давачката за царинско евидентирање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76).

2. Оваа одлука се применува на увозот што се врши во 1982 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 329
8 јули 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

593.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за плаќање посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/80), врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ НА УВОЗОТ НА МЛАЗНО ГОРИВО ОД КЕРОЗИНСКИ ТИП

1. За увозот на млазно гориво од керозински тип од тар. број 27.10/4 на Царинската тарифа, што се увезува за домашни потреби во согласност со Енергетскиот биланс на Југославија за 1982 година и со регионалниот распоред на увозот, не се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки пропишана со Одлуката за определување на стоките за кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/81).

2. Оваа одлука се применува на увозот што се врши во 1982 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 330
30 јули 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

594.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за плаќање посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/80), врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА

1. На увозот на сировини за производство на вештачки губриња, од следните тар. броеви на Царинската тарифа, и тоа:

28.10/2в	Фосфорна киселина — пиро
18.16/1 и 2	Амонијак, безводен или во безводен раствор
31.02/2а и б	Амониумнитрат
31.02/4	Амониумсулфат
31.02/8б	Амонијачен раствор на амониумнитрат или уреа
31.02/2б	Трикратен суперфосфат (над 38% Р ₂ О ₅)
31.04/2	Калиумхлорид
31.04/3	Калиумсулфат кој содржи најмногу 52% Н ₂ О по тежина
31.05/2а	Комплексни губриња Ех: Моноамониумфосфат
31.05/2в	Диамониум фосфат

не се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки пропишана со Одлуката за определување на стоките за кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/81).

2. Царинскиот обврзник е должен во постапката на царинење да поднесе до надлежната царинарница писмена изјава дека сировините од точка 1 на оваа одлука ги увезува за производство на вештачки губриња.

3. Оваа одлука се применува на увозот што се врши во 1982 година.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 331
30 јули 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

595.

Врз основа на член 19 став 2 од Законот за условите и начинот на располагање и користење на остварените конвертибилни девизи во плаќањето спрема странство и за задолжувањето во странство во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/82), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОМПЕНЗАЦИЈА ОД ЧЛЕН 22 НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО ВО 1982 ГОДИНА

1. Заради остварување на правото на компензација од член 22 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство (во натамошниот текст: компензација) со оваа одлука се утврдуваат условите и начинот за остварување на правото на компензација, за утврдување на височината на компензацијата и за обезбедување девизи за остварување на тие права.

2. Основа за остварување на правото на компензација може да биде секој акт на Собранието на СФРЈ, на Сојузниот извршен совет или на сојузен орган на управата со кој исклучително се забранува или се ограничува извозот на определени стоки или вршењето на определени услуги на странски лица, ако со тие акти се утврдува или се спроведува заедничката економска политика на земјата, и со тоа се наруши рамноправноста на организациите на здружен труд во остварувањето девизи или рамноправноста на републиките и автономните покраини на единствениот југословенски пазар.

Под акт за забрана или ограничување на извозот во смисла на оваа одлука се подразбира акт на Сојузниот извршен совет или на сојузен орган на управата со кој исклучително во текот на спроведувањето на заедничката економска политика на земјата, а заради отстранување на растројствата во снабдувањето на југословенскиот пазар, ќе се забрани или ограничи извозот на определени стоки или на определна услуга.

Правото на компензација во смисла на оваа одлука се утврдува истовремено со донесувањето на актот за забрана, односно ограничување на извозот.

Во актот за исклучителна забрана или ограничување на извозот треба да се наведе на кои стоки, односно услуги се однесува, како и количеството и вредноста на стоките, односно услугата чијшто извоз се забранува или ограничува.

3. Правото на компензација може да се оствари само за стоки за кои за 1982 година се утврдени материјалните биланси на ниво на федерацијата, врз база на единствена договорена методологија, што се разгледувани истовремено со утврдувањето на проекциите на платнобилансите и девизнобилансите позиции на републиките и автономните покраини.

Правото на компензација може да се оствари под услов со актот со кој се утврдува, односно се спроведува заедничката економска политика да се забранува или ограничува извозот на стоки во рамките на количеството што за тие стоки со материјалните биланси е планирано за извоз.

4. Правото на компензација поради забрана или ограничување во вршењето на определени услуги на странски лица може да се оствари за услугите од член 54 на Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 5/82), под услов тие услуги да се од посебна важност за спроведувањето на утврдената заедничка економска политика на земјата.

Секој поединечен случај на компензација за услугите од став 1 на оваа точка го одобрува Сојузниот извршен совет.

5. Ако во текот на спроведувањето на заедничката економска политика на земјата Сојузниот извршен совет утврди дека, од објективни причини, дошло до потфрлање во производството на стоки од точка 3 став 1 на оваа одлука, сразмерно со така оствареното производство ќе се пристапи кон корекција на количествата потребни за домашниот пазар и на количествата на тие стоки предвидени за извоз и за така коригираното количество на стоки, за кои е донесен акт за исклучителна забрана или ограничување на извозот, ќе се утврди право на компензација.

6. Височината на компензацијата се утврдува врз основа на пресметка на количеството на стоките, односно обемот на услугите за кои е донесен акт за забрана или ограничување на извозот, по просечната извозна цена на тие стоки, односно услуги, што важела во моментот на донесувањето на актот за забрана или ограничување на извозот.

Просечната извозна цена во смисла на став 1 од оваа точка се пресметува во согласност со Упатството за применување на критериумите за формирање на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/81).

7. За остварување на правото на компензација во 1982 година, согласно со член 19 од Законот за условите и начинот на располагање и користење на остварените конвертибилни девизи во плаќањето спрема странство и за задолжувањето во странство во 1982 година, се користат конвертибилни девизи во износ од 20% од девизите што по основа на член 14 од тој закон се издвојуваат и се пренесуваат на сметка кај Народната банка на Југославија. Во постапката на следење на остварувањето на платнобилансните и девизнобилансните позиции на републиките и автономните покраини, девизите остварени по основа на компензација се сметаат како девизи остварени со извоз.

Ако за остварување на компензација во 1982 година не се доволни средствата од став 1 на оваа точка, Сојузниот извршен совет во актот за забрана или ограничување на извозот, ќе предложи извори и начин на обезбедување средства за компензација.

8. Обемот на увозот и износот на девизите за остварување на тој увоз по основа на девизна компензација за основните и други организации на здружен труд и други општествени правни лица, се утврдува со самоуправните спогодби од член 69 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, склучени во рамките на републиките и покраинските самоуправни интересни заедници за економски односи со странство во согласност со проекцијата на платнобилансната и девизнобилансната позиција на републиките и автономните покраини во единствената проекција на платниот и на девизниот биланс на Југославија.

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 332
30 јули 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звонс Драган, с. р.

596.

Врз основа на член 14 став 4 од Законот за условите и начинот на располагање и користење на остварените конвертибилни девизи во плаќањето спрема странство и за задолжувањето во странство во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/82), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ ДО КОИ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ИМ ПРОДАВА НА ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ КОНВЕРТИБИЛНИ ДЕВИЗИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА ЧИЕШТО СЕДИШТЕ Е НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОНИЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ НА КОИ ВО ПРОЕКЦИЈАТА НА ПЛАТНОБИЛАНСНАТА ПОЗИЦИЈА ИМ Е УТВРДЕН ДЕФИЦИТ ВО 1982 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се утврдуваат износите на конвертибилните девизи кои во 1982 година Народната банка на Југославија им ги продава на овластените банки што ќе ги определи надлежниот орган на републиката, односно автономната покраина за потребите на плаќањето на општествените правни лица чиешто седиште е на територијата на оние републики и автономни покраини на кои во проекцијата на платнобилансната позиција им е утврден дефицит.

2. Од вкупниот износ на конвертибилните девизи во височина на ефективните странски пари, чекови, кредитни писма, што овластените банки ги откупиле од странски и домашни лица и од продадените бензински бонови, и кои тие банки ѝ ги пренеле на Народната банка на Југославија, се издвојуваат 80% за намените од точка 1 на оваа одлука.

Девизите од став 1 на оваа точка Народната банка на Југославија ќе им ги продава на овластените банки по истекот на секое тримесечје, со тоа што за четвртото тримесечје продажбата ќе се изврши до 25 декември 1982 година, до износот на вкупно утврдениот дефицит, и тоа:

1) врз основа на остварувањето на предвидениот обем на дефицитот утврден со проекцијата на платнобилансната позиција на републиките, односно автономните покраини во единствената проекција на платниот биланс на Југославија, по тримесечја, во пропорција со остварувањето на вкупниот девизен прилив;

2) сразмерно со остварувањето на девизниот прилив — до износот издвоен во смисла на точка 2 став 1 од оваа одлука.

3. Народната банка на Југославија ќе води посебна евиденција за износите на конвертибилните девизи, по републики и автономни покраини, пренесени и продадени според одредбите на оваа одлука.

Народната банка на Југославија по истекот на секое тримесечје ќе го утврди износот на конвертибилните девизи кој е пренесен во тоа тримесечје во смисла на точка 1 од оваа одлука, со тоа што за четвртото тримесечје тој износ ќе се утврди до 20 декември 1982 година, како и износите што можат да се продадат за потребите на плаќањето на општествените правни лица чиешто седиште е на територијата на одделна република, односно автономна покраина, во смисла на одредбите од точка 2 на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од днот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 333
30 јули 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател
Звоне Драган, с. р.

597.

Врз основа на точка 10 од Одлуката за користење на девизите што граѓани и граѓански правни лица ги држат на девизна сметка или на девизен штеден влог и за условите и начинот на продажба на одделни производи од домашно производство за динари што потекнуваат од продажба на девизи и за ослободување од плаќање основен данок на промет на тие производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/82), во спогодба со сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи, сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ГРАЃАНИ И ГРАЃАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА ГИ ДРЖАТ НА ДЕВИЗНА СМЕТКА ИЛИ НА ДЕВИЗЕН ШТЕДЕН ВЛОГ И ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБА НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ОД ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ДИНАРИ ШТО ПОТЕКНУВААТ ОД ПРОДАЖБА НА ДЕВИЗИ И ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ОСНОВЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ

1. Со ова упатство се регулира постапката според која граѓаните и граѓанските правни лица можат да користат динари кои потекнуваат од продажба на конвертибилни девизи од девизни сметки или од девизни штедни влогови за купување на одделни производи од домашно производство (во натамошниот текст: производи) во смисла на Одлуката за користење на девизите што граѓани и граѓански правни лица ги држат на девизна сметка или на девизен штеден влог и за условите и начинот на продажба на одделни производи од домашно производство за динари што потекнуваат од продажба на девизи и за ослободување од плаќање основен данок на промет на тие производи (во натамошниот текст: Одлуката), како и постапката според која југословенските граѓани на привремена работа во странство можат да купуваат производи во смисла на точка 8 од Одлуката.

2. При продажбата на производите во смисла на Одлуката, продавачот задолжително издава фактура во која ја искажува вкупната продажна цена на производите, износот на основниот данок на промет, како и продажната цена на производите намалена за износот на основниот данок на промет.

Фактурната вредност на производите продадени во смисла на став 1 од оваа точка, намалена за износот на основниот данок на промет, треба да биде еднаква, односно не може да биде помала од износот на динарската противвредност на девизите продадени во смисла на точка 1 од Одлуката.

3. Граѓаните и граѓанските правни лица — иматели на девизни сметки и на девизни штедни влогови во конвертибилни девизи кај овластена банка, односно кај Поштенската штедилница можат да ги купуваат производите од точка 4 на Одлуката под условите утврдени со точка 6 од Одлуката со поднесување на потврда од овластена банка, односно од

Поштенската штедилница за извршената продажба на девизи од девизни сметки или од девизни штедни влогови.

Потврдата од став 1 на оваа точка му се издава на сопственикот на девизна сметка или на девизен штеден влог во еден примерок кој истата му ја предава на продавачот на односните производи при купувањето. Таа потврда му служи на продавачот како документ (доказ) за правдање на ослободувањето на односните производи од плаќање на основен данок на промет и се одлага со фактурата за извршената продажба на производите.

Ако плаќање на стоките се врши по вирмански пат или непосредно со исплатени динари на благајната на банката, овластената банка, односно Поштенската штедилница е должна во рубриката „цел на дознаката“ на образецот 41 на СОК, односно во празниот простор на налогот за исплата на динарите на нејзината благајна, да ги внесе следните податоци:

„Продадено _____
(ознака на валутата и износ)
од девизна сметка — штеден влог бр. _____

(број на сметката и име на сопственикот на сметката)

заради купување на стоки во смисла на Одлуката објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/82.

(печат и потпис на овластеното лице)

Ако продавачот не ги испорача платените производи во договорениот рок, ќе му ја врати на купувачот, на негово барање, потврдата од став 1 на оваа точка.

Ако динарите кои потекнуваат од продажба на девизи од девизни сметки или од девизни штедни влогови се користат во смисла на точка 5 од Одлуката (уплата на производи од точка 4 став 3 на Одлуката за потребите на членовите на семејството на сопственик на девизна сметка — девизен штеден влог) тогаш тоа мора да се назначи на потврдата од став 1 на оваа точка.

Сопствениците на девизни сметки — девизни штедни влогови кои своите девизи ги продаваат заради добивање кредити за станбена изградба, за купување на станови, за унапредување на самостојна стопанска дејност или кредити за други намени не можат, по основ на така извршена продажба на девизи, да ги користат погодностите утврдени со Одлуката.

4. Продажба на производи во смисла на точка 8 став 1 одредба под 1 од Одлуката за динари кои потекнуваат од продажба на овластен менувач на ефективни странски пари, на банкарски чекови и на кредитни писма кои гласат на конвертибилни девизи се врши со поднесување на потврда за купување на конвертибилни девизи кај овластена банка, кај Поштенската штедилница или кај овластен менувач во земјата, на која се запишува клаузулата: „Потврдата служи исклучиво за купување на производи со даночни ослободувања во смисла на Одлуката објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/82“.

Потврдата од став 1 на оваа точка му се издава на купувачот во еден примерок на образецот припишан со Упатството за вршење и контрола на менувачките работи, број 24/III/18 од 10 јули 1981 година, со сите измени и дополненија, издадени од страна на Народната банка на Југославија.

Потврдата од став 1 на оваа точка не може ни под кои услови да се издава во дупликат, ниту може да се користи фотокопија на истата во смисла на Одлуката.

Потврдата од став 1 на оваа точка ќе му служи на продавачот како документ за правдање за ослободувањето на односните производи од плаќање на основниот данок на промет на производи и се одлага со фактурата за извршената продажба од точка 2 на ова упатство.

Продавачот на потврдата ја запишува клаузулата: „Искористено за купување на производи по фактура број: _____ од _____“. Исто така, на фактурата, со која се одлага потврдата од став 1 на оваа точка продавачот ја запишува клаузулата: „Износот по оваа фактура е наплатен со динари кои потекнуваат од продажба на девизи во смисла на точка 8 став 1 одредба под 1 од Одлуката по потврда број _____ од _____“.

5. Продажба на производи во смисла на точка 8 став 1 одредба под 2 од Одлуката при плаќање со меѓународна парична картица издадена од страна на странски издавач — емитент, може да се врши во продажните места на организациите на здружен труд што имаат склучени договори за таков начин на продажба со застапниците во земјата под услов на конвертибилно плаќање.

При продажбата извршена во смисла на став 1 од оваа точка продавачот во образецот „Евиденција на трошењето“ ја искажува вкупната продажна цена на производот, износот на основниот данок на промет, како и продажната цена намалена за износот на основниот данок на промет.

Кон копијата на фактурата од точка 2 на оваа упатство, кое служи како документ (доказ) за правдање на ослободувањето на односните производи од плаќање на основниот данок на промет, продавачот прилага еден примерок од поништените образци „Евиденција на трошењето“ кој ги содржи сите податоци од меѓународната парична картица со која е извршено плаќањето на производите во смисла на Одлуката и на ова упатство.

Со меѓународни парични картици издадени од страна на домашните емитенти, не може да се врши купување, односно плаќање на производи во смисла на Одлуката и на ова упатство.

6. Продажба на производи во смисла на точка 8 став 1 одредба под 3. на Одлуката при плаќање со еврочек влечен на странска банка кој гласи на динари, односно со поштенски чек влечен на странска поштенска штедилница кој гласи на динари, може да се врши во продажните места на организациите на здружен труд кои склучиле договор со овластената банка, односно со Поштенската штедилница. Поблиски упатства за постапката и работата со овие чекови обезбедува овластената банка, односно Поштенската штедилница.

Ако во прометот се појави еврочек, односно поштенски чек, кој гласи на странска конвертибилна валута мора да се примени постапката пропишана со точка 4 од ова упатство.

Продавачот кој извршил продажба на производи во смисла на став 1 од оваа точка е должен секојдневно да составува спецификација на примените еврочекови, односно поштенски чекови кои гласат на динари, врз основа на кои е извршена продажба на производи во смисла на Одлуката. Оваа спецификација содржи податоци за бројот и датумот на еврочекот, односно на поштенскиот чек, називот на странската банка, односно странската поштенска штедилница на која чекот е влечен — која го издала, името и презимето на сопственикот на чекот и износот во динари.

Спецификацијата ѝ се предава секојдневно, односно најдоцна првпат нареден работен ден на овластената банка, односно на Поштенската штедилница. Банката, односно Поштенската штедилница, со печат и потпис на спецификацијата го потврдува датумот на приемот на еврочевите, односно на поштенските чекови.

Кон спецификацијата продавачот прилага копија на фактурите од точка 2 на ова упатство кои служат како документ (доказ) за правдање на ослободувањето на односните производи од плаќање на основниот данок на промет, според кои е извршена продажба на производи во смисла на Одлуката, со плаќање со еврочекови, односно поштенски чекови наведени во таа спецификација.

Со еврочекови кои се издадени од страна на домашни банки не може да се врши плаќање, односно купување на производи во смисла на Одлуката и на ова упатство.

7. Продажба на производи во смисла на Одлуката може да се врши и врз основа на дознаки од странство во конвертибилни девизи, согласно со точка 8 став 1 одредба под 4 од Одлуката.

Продажбата на производите во смисла на став 1 од оваа точка продавачот ја врши дури по приемот на извештајот на образецот 745 „Налог за распоред на девизите“.

Образецот 745 продавачот го прилага кон копијата на фактурата од точка 2 на ова упатство, која служи како документ (доказ) за правдање на ослободувањето на односните производи од плаќање на основниот данок на промет.

Купувањето и плаќањето на производите во смисла на став 1 од оваа точка може да се врши само со дознаки од странство кои гласат на конвертибилни девизи.

8. На продадените производи од домашно производство од точка 4 на Одлуката ослободувањето од плаќање данок на промет на производи се однесува само на основниот данок на промет и тоа било продажбата да ја извршат непосредно производителите или трговските и други организации на здружен труд преку своите складишта, стоваришта или други деловни единици. Во случај кога во продажната цена на производите е укалкулиран данокот на промет, даночниот обврзник — продавачот го исклучува тој данок од продажната цена со примена на соодветна пресметана даночна стапка. При продажбата на оние производи за кои купувачот самиот го плаќа данокот на промет (моторни возила и др.) или на оние производи што не подлежат на плаќање на данок на промет, се постапува согласно со одредбите на член 15 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот и за тоа на фактурите се става посебна клаузула со повикување на правната основа за даночното ослободување (член 36 став 1 точка 2 и став 3 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот и точка 6 од Одлуката).

9. За продажбата на определени производи од домашно производство во смисла на одредбите од Одлуката, продавачот — даночниот обврзник обезбедува посебна даночна евиденција, со тоа што за укалкулираниот а ненаплатен основен данок на промет по овој основ ја намалува обврската, и тоа секој 15 дена во месецот или по истекот на месецот, односно зависно од раковите кога е пријавена обврската за плаќање аконтација на данокот на промет кај надлежната служба на општественото книговодство.

Продавачите — даночните обврзници, покрај водењето посебна евиденција од став 1 на оваа точка, за оваа продажба составуваат и посебни полугодишни извештаји за продажбата на производите извршена во смисла на Одлуката и ги доставуваат до надлежните републички, односно покраински органи според територијалната припадност на продавачот — даночниот обврзник, односно деловната единица што го извршила прометот, во рок од 30 дена по истекот на полугодното, кои збирните извештаји ќе ги доставуваат до Сојузниот секретаријат за финансии во рок од 60 дена по истекот на односното полугодие.

Со извештаите од став 2 на оваа точка се опфаќа вкупниот износ во динари наплатен врз основа на продажбата во смисла на одредбите од Одлуката

во извештајниот период, како и вкупниот износ врз основа на ослободувањето од плаќање на основниот данок на промет на производи.

10. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за спроведување на Одлуката за користење на девизите што граѓани и граѓански правни лица ги држат на девизна сметка или на девизен штеден влог и за условите и начинот на продажба на одделни производи од домашно производство за динари што потекнуваат од продажба на динари и за ослободување од плаќање основен данок на промет на тие производи („Службен лист на СФРЈ“, број 45/81).

11. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-8134/1
30 јули 1982 година
Белград

Сојузен секретар за финансии,
Жоже Флорјанчич, с. р.

598.

Врз основа на точка 7 од Одлуката за условите и начинот на продажба на одделни производи од домашно производство на странски физички лица за динари што потекнуваат од продажба на ефективни странски пари и за ослободување од плаќање основен данок на промет на тие производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/82), во спогодба со сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи, сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБА НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ОД ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО НА СТРАНСКИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА ЗА ДИНАРИ ШТО ПОТЕКНУВААТ ОД ПРОДАЖБА НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ И ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ОСНОВЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ

1. Со ова упатство се регулира постапката според која странски физички лица (во натамошниот текст: купувачите) можат да купуваат одделни производи од домашно производство во смисла на Одлуката за условите и начинот на продажба на одделни производи од домашно производство на странски физички лица за динари што потекнуваат од продажба на ефективни странски пари и за ослободување од плаќање основен данок на промет на тие производи (во натамошниот текст: Одлуката) со право на ослободување од плаќање на основниот данок на така извршениот промет на определени производи од домашно производство (во натамошниот текст: производите).

2. При продажбата на производи во смисла на Одлуката продавачот задолжително издава фактура во која ја искажува вкупната продажна цена на производите, износот на основниот данок на промет како и продажната цена на производите намалена за износот на основниот данок на промет.

Фактурната вредност на производите продадени во смисла на став 1 од оваа точка, намалена за износот на основниот данок на промет, треба да биде еднаква, односно не може да биде помала од износот на динарската противвредност на девизите продадени во смисла на точка 1 од Одлуката.

3. Продажбата на производи во смисла на точка 1 став 1 одредба под 1 од Одлуката за динари што потекнуваат од продажба на овластен менувач на

ефективни странски пари, банкарски чекови и кредитни писма, што гласат на конвертибилни девизи се врши со поднесување на потврда за купување на конвертибилни девизи кај овластена банка, кај Поштенската штедилница или кај овластен менувач во земјата, на која се запишува клаузулата: „Потврдата служи само за купување на производи со даночни олеснувања во смисла на Одлуката објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/82“.

Потврдата од став 1 на оваа точка му се издава на купувачот во еден примерок на образецот пропишан со Упатството за извршување и контрола на менувачките работи број 24/III/18 од 10 јули 1981 година, со сите измени и дополнењата издадена од страна на Народната банка на Југославија.

Потврдата од став 1 на оваа точка не може под никој услов да се издава во дупликат, ниту може да се користи фотокопија на истата во смисла на Одлуката.

Потврдата од став 1 на оваа точка му служи на продавачот како документ за правдање за ослободување на односите производи од плаќање на основниот данок на промет на производи и се одлага кон фактурата за извршената продажба од точка 2 на ова упатство.

Продавачот на потврдата ја запишува клаузулата: „Искористено за купување на производи по фактура број: _____ од _____“. Исто така, на фактурата, кон која се одлага потврдата од став 1 на оваа точка, продавачот ја запишува клаузулата: „Износот по оваа фактура е наплатен во динари што потекнуваат од продажба на девизи во смисла на точка 1 став 1 одредба под 1 од Одлуката по потврда број _____ од _____“.

4. Продажба на производи во смисла на точка 1 став 1 одредба под 2 од Одлуката при плаќање со меѓународна парична картица издадена од страна на странски издавач — емитент, може да се врши во продажните места на организациите на здружен труд кои имаат склучени договори за такъв начин на продавање со застапници во земјата под услов на конвертибилно плаќање.

При продажбата извршена во смисла на став 1 од оваа точка, продавачот во образецот „Евиденција на трошењето“ задолжително ја искажува вкупната продажна цена на производите, износот на основниот данок на промет како и продажната цена намалена за износот на основниот данок на промет.

Кон копијата на фактурата од точка 2 на ова упатство, што служи како документ (доказ) за правдање на ослободувањето на односите производи од плаќање на основниот данок на промет, продавачот прилага еден примерок од поништениот образец „Евиденција на трошењето“ што ги содржи сите податоци од меѓународната парична картица, со која е извршено плаќањето на производите во смисла на Одлуката и на ова упатство.

Со меѓународни парични картици издадени од страна на домашни емитенти, не може да се врши купување, односно плаќање на производи во смисла на Одлуката и на ова упатство.

5. Продажба на производи во смисла на точка 1 став 1 одредба под 3 од Одлуката покрај плаќање со еврочек влечен на странска банка што гласи на динари, односно со поштенски чек влечен на странска поштенска штедилница, што гласи на динари, може да се врши во продажните места на организациите на здружен труд кои склучиле договор со овластена банка, односно со Поштенската штедилница. Поблиски упатства за постапката и работата со овие чекови обезбедува овластената банка, односно Поштенската штедилница.

Ако во прометот се појави еврочек, односно поштенски чек, кој гласи на странска конвертибилна валута мора да се примени постапката пропишана со точка 3 на ова упатство.

Продавачот кој извршил продажба на производи во смисла на став 1 од оваа точка е должен секојдневно да составува спецификација на примените еврочекови, односно на поштенските чекови кои гласат на динари, врз основа на кои е извршена продажба на производите во смисла на Одлуката. Оваа спецификација ги содржи податоците за бројот и датумот на еврочевите, односно на поштенскиот чек, називот на странската банка, односно на странската поштенска штедилница на која чекот е влечен — која го издала, името и презимето на сопственикот на чекот и износот во динари.

Спецификацијата ѝ се предава секојдневно, односно најдоцна првиот нареден работен ден на овластената банка, односно на Поштенската штедилница. Банката, односно Поштенската штедилница со печат и потпис на спецификацијата го потврдува датумот на приемот на еврочевите, односно на поштенските чекови.

Кон спецификацијата продавачот прилага копија на фактурите од точка 2 на ова упатство што служат како документ (доказ) за правдање на ослободувањето на односните производи од плаќање на основниот данок на промет, по кои е извршена продажба на производите во смисла на Одлуката, со плаќање со еврочекови, односно со поштенски чекови наведени во таа спецификација.

Со еврочекови што се издадени од страна на домашни банки не може да се врши плаќање односно купување на производи во смисла на Одлуката и на ова упатство.

6. Продажба на производи во смисла на Одлуката може да се врши и врз основа на дознаки од странство во конвертибилни девизи согласно со точка 1 став 1 одредба под 4 од Одлуката.

Продажбата на производите во смисла на став 1 на оваа точка продавачот ја врши по приемот на извештајот на образецот 745 „Налог за распоред на девизите“.

Образецот 745 продавачот го прилага кон копијата на фактурата од точка 2 на ова упатство, што служи како документ (доказ) за правдање на ослободувањето на односните производи од плаќање на основниот данок на промет.

Купување и плаќање на производи во смисла на став 1 од оваа точка може да се врши само со дознаки од странство што гласат на конвертибилни девизи.

7. На продадените производи од домашно производство од точка 4 на Одлуката ослободувањето од плаќање на данокот на промет на производи се однесува само на основниот данок на промет и тоа било продажбата да ја извршат непосредно производителите или трговските и други организации на здружен труд преку своите складишта, стоваришта или други деловни единици. Во случај кога во продажната цена на производите е укалкуиран данокот на промет, даночниот обврзник — продавачот го исклучува тој данок од продажната цена со примена на соодветна гресметана даночна стапка. При продажбата на оние производи за кои купувачот сам го плаќа данокот на промет (моторни возила и др.) или на оние производи што не подлежат на плаќање, на данок на промет, се постапува согласно со одредбите на член 15 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот и за тоа на фактурите се става посебна клаузула со повикување на правната основа за даночното ослободување (член 36 став 1 точка 2 и став 3 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот и точка 5 на Одлуката).

8. За продажбата на определени производи од домашно производство во смисла на одредбите на Одлуката, продавачот — даночниот обврзник обезбедува посебна даночна евиденција со тоа што за укалкуираниот а ненаплатен основен данок на промет по овој основ ја намалува обврската, и тоа секој 15 дена во месецот или по истекот на месецот, односно зависно од роковите кога е пријавена обврската за плаќање на аконтација на данокот на промет кај надлежната служба на општественото книговодство.

Продавачите — даночните обврзници, покрај водењето на посебната евиденција од став 1 на оваа точка, за оваа продажба составуваат и посебни полугодишни извештаи за продажбата на производи извршена во смисла на Одлуката и ги доставуваат до надлежните републички, односно покраински органи според територијалната припадност на продавачот — даночниот обврзник, односно деловната единица што го извршила прометот, во рок од 30 дена од денот на истекот на полугодieto, кои збирните извештаи ќе ги доставуваат до Сојузниот секретаријат за финансии во рок од 60 дена од денот на истекот на односното полугодие.

Со извештаите од став 2 на оваа точка се опфаќа вкупниот износ на динарите наплатен по основа на продажбата во смисла на одредбите од Одлуката во извештајниот период, како и вкупниот износ по основа на ослободувањето од плаќање на основен данок на промет на производи.

9. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за спроведување на Одлуката за условите и начинот на продажба на одделни производи од домашно производство на странски физички лица за динари што потекнуваат од продажба на ефективни странски пари и за ослободување од плаќање основен данок на промет на тие производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/81).

10. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Број: 3-8133/1
29 јули 1982 година
Белград

Сојузен
секретар за финансии,
Јоже Флорјанчиќ, с. р.

599.

Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ OSPEN 750 СИРУП ОД 100 ml, СЕРИЈА БРОЈ 88361180, ПРОИЗВОД НА „КРКА“ ТОВАРНА ЗДРАВИЛ Н.СОЛ.О., НОВО МЕСТО

1. Се повлекува од промет лекот OSPEN 750 сируп од 100 ml, серија број 88361180, производ на „КРКА“ — Товарна здравил н.сол.о., Ново Место, што е пуштен во промет спротивно на одредбите од Законот за пуштање на лекови во промет.

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа лекот од точка 1 на ова решение, се должни сите затечени количини на лекот од таа точка да му ги вратат на производителот во рок од осум дена од денот на објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. У-07-3536
22 јули 1982 година
Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет
за труд, здравство и
социјална заштита,
Мила Ѓорѓиќ, с. р.

600.

Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 41/81), во согласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/81) и Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/82), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1982 ГОДИНА

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/82 и 30/82) во точка 41 став 2 бројот: „15%“ се заменува со бројот: „25%“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 37
26 јули 1982 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Радован Макиќ, с. р.

601.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — Пречистен текст — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/78), Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на седницата одржана на 2 август 1982 година, врз основа на известувањето на Сојузниот собор дека на еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од СР Македонија му престанал мандатот поради смрт, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ОД СР МАКЕДОНИЈА

1. Се распишува дополнителен избор за еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од СР Македонија.

2. Дополнителниот избор ќе се одржи во сите собранија на општините во СР Македонија од 15 август до 18 септември 1982 година.

3. Денот на одржувањето на седницата на Собранието на општината на која ќе се изврши дополнителниот избор за делегат во Сојузниот собор ќе го одреди претседателот на Собранието на општината.

4. Роковите за вршење на изборните дејствија почнуваат да течат од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен лист на СФРЈ“.

5. За спроведувањето на оваа одлука ќе се грижат оваа комисија, Републичката и општинските изборни комисии од територијата на СР Македонија.

Бр. 66
2 август 1982 година
Белград

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

Секретар, Претседател,
Мирко Михајловиќ, с. р. Таип Таипи, с. р.

У К А З И

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА

I

Се отповикува

Милиќ Бугарчиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Швајцарската Конфедерација.

II

Се назначува

д-р Сулејман Реџепагиќ, член на Претседателството на Социјалистичка Република Црна Гора, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Швајцарската Конфедерација.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 22
2 јули 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 став 4 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За помошник на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет се назначува Јагош Голубовиќ, досегашен помошник на секретарот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.

С. п. п. бр. 858
22 јули 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

Врз основа на член 245 став 5 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За потсекретар во Сојузниот извршен совет се назначува Стојан Стаменковиќ, досегашен помошник на сојузен секретар за пазар и општи стопански работи.

С. п. п. бр. 931
22 јули 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Црна Гора

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Души Нуа Прака, Лекутановиќ Пашка Марко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Гуковиќ Митра Милета, Кастратовиќ Вука Маријан, Петровиќ Маркише Милан, Радовиќ Владимира Мирко, Жижак Спасоје Васо;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Анђелић Јована Милета, Вакрач Рајка Станиша, Бојовић Шћепана Мирко, Буричковиќ Петра Веселин, Филиповиќ Радула Раденко, Јокнић Михаила Новак, Калезић Мирка Марко, Коматина Нове Радомир, Лекић Блажа Милорад, Мандић Сулејмана Рамиз, Матовић Милоша Драгомир, Недовић Александра Милета, Нововић Милица Лука, Радусиновић Богдана Војислав, Раичевић Боже Вујица, Раонић Милосава Марко, Ражнатовић Илије Бранко, Спахић Халила Ташо, Стојановић Михаила Предраг, Шпањевић Боже Љубомир, Травар Саве Недељко Вујотић Михаила Драгољуб, Вукадиновић Баје Љубомир, Зечевић Милана Љубомир, Жугић Ђорђевић Војидар;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Аврамовић Јове Илија, Цаушевић Тодора Новак, Чађеновић Саве Вучина, Гробић Милована Драган, Јелић Милуна Добрашин, Јоксимовић Радивоја Милета, Лутовац Драгише Дмитар, Пешић Саве Веселин, Ровчанин Лазара Милија, Секуловић Трифуна Драгољуб, Вујовић Велише Милорад;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Дакић Бошка Бранко, Ивановић Душана Миомир, Јанковић Новака Мило, Радиновић Раде Миливоје, Шкобаљ Вукосава Марина, Вујисић Радула Милорад, Вукашиновић Павла Васиљка, Вуликић Крсте Радомир;

Од СР Словенија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Гаспарич Франца Павел, Ленарич-Престењак Августа Зденка, Петрич Јернеја Здравко, Подбевшек Филипа Борис;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Андолшек Антона Андреј, Ковачич Антона Владимир, Кумел Франчишка Стане, Слабе Алојза Антон;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува на општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Ослакович Ивана Томислав, Бенко Ивана Милан, Бокал Антона Рудолф, Брешан Јакоба Алојз, Добрич Станка Милош, Колбл Алојза Антон, Козар-Кирбус Франца Ирма, Козељ Јанеза Јанез, Крамер Милоша Драган, Лах Ивана Милан, Лукежич Јожета Оскар, Мајстер Ивана Драго, Ребољ Мартина Божо, Скок-Коцијанчич Јанеза Аница, Стрјих-Беџ Антона Милена, Влашич Јожета Драго, Земљич Јурија Станислав;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бавчар Ангела Метод, Брумец Ивана Штефан, Бучалич-Лоренчак Антона Иванка, Цапл Антона Јоже, Драган Јанеза Франц, Коцијанчич-Селан Ивана Јожица, Коленко Антона Мирослав, Крашовец Томажа Николај, Лешник Јожета Јоже, Миловић Лазарја Данило, Пахор Јожефа Алберт, Павлович Богослава Живорад, Попович Живка Томо, Познич-Горшек Марије Мајда, Пушник Антона Јоже, Рајнер Викторја Руди, Стерле Станислава Винценциј, Šömen Jože Jože, Тавчар Иване Јожа, Зигмунд Јанеза Станислав, Жагар Антона Марјан, Железник Симона Марјан, Жинкович Јожета Иван, Жужек Јоже Марјан;

— за залагање и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Балох Валентина Емил, Божич Мартина Алоје, Бremeц Антона Иван, Бриношек Јожета Иван, Буразер Јуре Кристофор, Бургар-Пасута Ернеста Јудита, Чех Алојза Алојз, Теранић Микајла Милош, Чибеј Ивана Лудвик, Чотар Алојза Марија, Чук-Шегина Јанеза Милка, Деспотовић Милована Милинко, Дешман Јоже Јоже, Допућа Вује Мирко, Довган Ивана Станислав, Дујмович Алојза Дарко, Ђурђевић Симе Милан, Ђрјавец Фердинанда Јожеф, Фекоња Јожета Штефан, Флајшман Алојза Јанез, Фортун-Задел Валентина Амалија, Франк Ивана Хинко, Франтар-Кири Милана Марјана, Фуна Ивана Јоже, Гомбоц Леополда Адалберт, Грабровец Мартина Јоже, Грајш Франца Лудвик, Грегорич Франца Алојз, Гутеша-Репич Франца Јерка, Худеља Матија Јоже, Јанкович Војина Коста, Јањош Ристе Марко, Јуркота Антона Антон, Кајшлер Антона Алојз, Китанович Стојадина Китан, Коцбек Павла Феликс, Кончар Ивана Адолф, Кошич Лудвика Лудвик, Крајнц Франца Бранко, Краљ Антона Јоже, Крстов Станојка Ангел, Лајкович Франца Алојз, Левстик Алојза Алојз, Личина Душана Милош, Логар Франца Јоже, Макеља Анте Смиљан, Марчета Стевана Стојан, Мијатовић Гавре Борко, Милич Станка Ђуро, Млинарич Франца Данијел, Нинковић Јована Пане, Новак Августа Август, Новак Јанеза Марија, Обреновић Саве Томислав, Осојник Јакоба Јанез, Перич Тихомира Предраг, Петех-Белоглавец Ивана Хедвита, Пиречник Ане Звоне, Плохл Антона Антон, Пољанец Филипа Сречко, Попович Недељка Божо, Пукл, Франца Матија, Путник Душана Љубомир, Ракович Владислава Вукоје, Ремец-Фурлан Ивана Нели, Робачер Ивана Иван, Ром Јулија Лудвик, Рожман Антона Иван, Сеница Јожета Ернест, Симерл Марије Силво, Спештич Јакоба Леополд, Стевановски Сокола Јован, Стиполшак Ивана Антон, Страхинич Данијела Петар, Стргулац Алојза Алојз, Суша Андреја Андреј, Шег Франца Франц, Шкантар Јожета Иван, Шергет Штефана Штефан, Шкоберне Јожета Јоже, Шкоф Франца Доминик, Шолн Ивана Франц, Шопштарич Ивана Иван, Шпех Јанеза Јанез, Штолфа Ивана Стане, Штракл Франца Антон, Штумбергер Михаела Иван, Шупут Илије Ђорђе, Тепина-Грошељ Адолфа Хелена, Топличар Франца Стане, Урх Јоже Антон, Урошевић Мирослава Мирослав, Valch Карла Бенедикт, Видович Јурија Златко, Водовник Симона Владо, Врховец Августа Данијел, Задник-Когјанчич Антона Мајда, Зајц Антона Велентин, Залетел-Ковач Вида Кбирад, Зорн Франца Петар, Зупанчич Јанеза Алојз, Зупанчич Јанеза Јанез, Жохар Ивана Максимиљан, Жорж Ивана Рихард;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Блажич Јоже Гвидо, Голмајер Петера Петер, Ивануша Ивана Иван, Јеленич-Новак Леополда Ви-

да, Крајиц Антона Јоже, Лебан Антона Митја, Ли-кар Андреја Брнако, Лоренчич Ивана Иван, Пла-зар-Бартољ Франца Олга, Пољшак Алојза Алек-сандер, Ренчел Алберта Здравко, Тратник Тоне И-гор, Трбовц Винченца Иван, Улан-Интихар Јернеја Марија, Зоре Лудвика Борис;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Башич-Грегориј Алфонза Катјуша, Бирса-Гор-јуп Јоже Душица, Чрњач-Желец Јожета Аница, Годњаец Франца Здравко, Грилц Ангеле Вид, Ко-кот-Хриберник Викторја Клотилда, Крајц Антона Терезија, Крашовец Томажа Венцеслав, Лах Фран-ца Јосип, Лесковар Стјепана Иван, Лучовник-Па-совник Антона Павла, Немец Габријела Штефанија, Погачар Антона Александер, Ригач Александера Јожица, Шимек-Закрајшек Ивана Катарина, Вог-рин-Јаксмин Милана Невенка, Волк-Обид Јанеза Резина, Жеровец-Шоштарич Милана Марија;

Од САП Војводина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Милеуснић Илије Миле;

— за особени заслуги на полето на јавната деј-ност со која се придонесува на општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕ-НЕЦ

Ђукић Боже Стева, Грковић Мирка Обрад, И-нић Гојка Крста, Мартинов Милана Сава, Марти-нов Милана Зоран, Орчић Петра Јосип, Вулић Све-тозара Жика;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Чокорило Новице Мирко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Адиќ Глигора Владо;

— за особени заслуги на полето на јавната деј-ност со која се придонесува на напредокот на зем-јата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕ-НЕЦ

Анчиќ Миладина Божо, Бјелановиќ Раденка Глиша;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Белинић Ивана Ђура, Филиповић Саве Гојко, Кашаш Иштвана Јожеф, Љујић Радослава Тана-сије;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Биорац Вучка Ранко, Добријевић Илије Бранко, Дрљача Душана Раде, Ђерић Проке Мане, Еремић Витомира Бранислав, Филиповић Вуке Миладин, Гогин Чедомира Радосмир, Гошњић Душана Добри-воје, Гроздановић Николе Милка, Хромиш-Сегеди Владимира Нада, Иветић Марка Мирко, Јапунџић Николе Миле, Јевтић Добривоја Трифун, Јездиќ Глигорија Ђорђе, Јолић Јоне Угор, Јовановић Пан-телије Илија, Кецовић Живорада Милољуб, Кне-жевић Стевана Милан, Коњевић Недељка Велимир, Ковачевић Милана Драго, Крстић Николе Мирос-лав, Маринковић Славољуба Мирослав, Марков Ву-је Ђура, Милановић Душана Чедомир, Милутиновић Драгољуба Јован, Никић Живојина Здравко, Нико-лић Павла Стеван, Новаковић Ђуре Данило, Нова-ковић Милета Миодраг, Опсеница Станка Иса, Па-пич-Милановић Радомира Љилијана, Паповић Вида-ла Томислав, Павловић Драгића Милан, Попоши-лов-Шићаров Мате Маца, Поповић Петра Мило, Ра-јић Марка Владислав, Раковић Љубисава Југослав, Рамадановић Шукрије Јаков, Родић Уроша Бора, Росић Јована Обрад, Савовић Вељисше Спасоје, Си-лак Илеша Шандор, Симић Јеврема, Станојло, Ско-ко Божицара Трифко, Станојев Бранка Бранислав, Стојановић Љубомира Радосав, Сувацарев Милана Гурица, Шогор Јована Илија, Шуњеварић Жарка Милош, Шупут Стевана Миле, Трбовић Дане Зорка, Васовић Величка Јеленко, Војводић Николе Боро, Вулић Пана Даница, Зечић Рајка Манојло, Зорић Миле Бранко;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Будишић Витомира Радослав, Чарубић Алек-сандра Здравко, Дукић Ђуре Раде, Халугин-Ни-колин Љубише Амалија, Иванчевић Радована Ди-митрије, Јакша Иштвана Денеш, Лукић Радоша Милојица, Никић-Пепић Вукосава Јелица, Ожего-вић Душан Лазар, Петров Бранка Ђуро, Вуковић Драгољуба Милун;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Ајцев Константина Душан, Алексић Богољуба Радивоје, Бајат Илије Гојко, Бањеглав Николе Мир-

ко, Боровчанин Павла Милисав, Булајиќ-Пејновић Будимира Биљана, Ђоровић Рајка Драгомир, Чепић Војина Ратомир, Дакић Паје Душанка, Деврња-Додиг Милана Даница, Димитријевић Јована Зора, Добрић Војина Бошко, Дробњак Милуна Радиша, Ђорђевић Живорада Велисав, Ђуџић Душана Душанка, Ембер Ане Миклош, Гагић Ивана Гордана, Илиш Фране Марта, Илић Момчила Никола, Ивановић Ранислава Војислав, Јовић Боже Станиша, Лазић Драгице Живан, Максимовић Симе Анка, Малетић Милета Вјекослав, Марјановић Триве Мирко, Марковић Богољуб Миломир, Мијајловић Грујице Станојло, Мијатовић Саве Миленко, Милић Тихомира Александар, Милутиновић Милутина Душанка, Морис Бенуша Бенедек, Николић Светозара Милун, Палфи Ференца Јожеф, Пастернек Јанка Јанко, Попов Уроша Радивој, Поповић Сретена Милутин, Пувалић-Вуковић Михајла Илинка, Станојевић Серафима Данчо, Стокућа Раде Симо, Тот Михаља Ференц, Тот Рокоша Јанош, Веселиновић Ѓуре Сре-тен, Вида Јосипа Мика, Видаковић Луке Иван, Видицки Милорада Душан, Вилети Јајоша Атила, Ву-јановић-Давидов Јована Нада, Вучинић Василија Жарко, Зарић Светислава Обренка, Зубан Рудол-фа Антал.

Бр. 31
28 април 1982 године
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с.р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликува:

Од САП Косово

— по повод на шеесетгодишнината на животот,
а за исклучителни заслуги во Народноослободител-
ната борба и долгогодишната револуционерна рабо-
та, како и за значаен придонес во изградбата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Хасани Ђеља Синан.

Бр. 43
13 мај 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с.р.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|--|------|
| 591. Одлука за формирање Одбор за под-
готовка и одржување на VI заседание
на Конференцијата на Обединетите на-
ции за трговија и развој (VI UNCTAD) | 1229 |
| 592. Одлука за ослободување од плаќање
давачка за царинско евидентирање на
увозот на млазно гориво од керозински
тип | 1229 |
| 593. Одлука за ослободување од плаќање по-
себна давачка за израмнување на даноч-
ното оптоварување на увезените стоки
на увозот на млазно гориво од керозин-
ски тип | 1229 |
| 594. Одлука за ослободување од плаќање да-
вачка за израмнување на даночното оп-
товарување на увезените стоки на увоз-
от на сировини за производство на веш-
тачки губриња | 1230 |
| 595. Одлука за условите и начинот за ос-
тварување на правото на компензација
од член 22 на Законот за девизното рабо-
тење и кредитните односи со странство
во 1982 година | 1230 |
| 596. Одлука за утврдување на износите до
кои Народната банка на Југославија им
продава на овластените банки конверти-
билни девизи за потребите на плаќање-
то на општествените правни лица чиеш-
то седиште е на територијата на оние ре-
публики и автономни покраини на кои
во проекцијата на платнобилансната по-
зиција им е утврден дефицит во 1982 го-
дина | 1231 |
| 597. Упатство за спроведување на Одлуката
за користење на девизите што граѓани и
граѓански правни лица ги држат на де-
визна сметка или на девизен штеден влог
и за условите и начинот на продажба на
одделни производи од домашно произво-
дство за динари што потекнуваат од про-
дажба на девизи и за ослободување од
плаќање основен данок на промет на тие
производи | 1232 |
| 598. Упатство за спроведување на Одлуката
за условите и начинот на продажба на
одделни производи од домашно произ-
водство на странски физички лица за
динари што потекнуваат од продажба на
ефективни странски пари и за ослободу-
вање од плаќање основен данок на про-
мет на тие производи | 1234 |
| 599. Решение за повлекување од промет на
лекот OSPEN 750 сируп од 100 ml, се-
рија број 88361180, производ на „КРКА“
Товарна здравил, н. сол. о., Ново Место | 1235 |
| 600. Одлука за измена на Одлуката за мер-
ките за спроведување на монетарно-кре-
дитната политика во 1982 година | 1236 |
| 601. Одлука за распишување на дополнител-
ен избор за еден делегат во Сојузниот
собр на Собранието на СФРЈ од СР Ма-
кедонија | 1238 |
| Укази | 1236 |
| Назначувања и разрешувања | 1237 |
| Одликувања | 1237 |

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија, Белград, Јопана Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник
Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Буденар војводе
Мишиќа бр. 17.